



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 31 мај 1962
Скопје
Број 16 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 892—11/1—898.

57.

На основа член 2 став 2 од Законот за распределба на средствата наменети за јавни патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ДРУМСКИ ЗАПРЕЖНИ ВОЗИЛА

I

За друмски запрежни возила, без оглед на сопственоста, се плаќа надоместок за одржување на јавните патишта, годишно:

- | | |
|---|-------------|
| 1. За двоосни возила: | |
| — до 600 кгр. носивост | 4.000 дин. |
| — преку 600 кгр. носивост | 7.000 дин. |
| — пајтони | 4.000 дин. |
| — шпедитери до 1 т. носивост | 10.000 дин. |
| — шпедитери преку 1 т. носивост за секоја започната тона носивост над 1 тона уште по: | 8.000 дин. |
| 2. За едноосни возила: | |
| — едноосни коли | 1.500 дин. |
| — полупајтони (чези) | 4.000 дин. |

II

Надоместокот од претходната точка се уплатува кај банката која се наоѓа во седиштето односно боравиштето на имателот на запрежното возило.

Имателот на запрежното возило е должен да го плати надоместокот најдоцна до 31 март за годината во која ќе го користи возилото.

За возила набавени во текот на годината, а за кои не е платен надоместок за односната година, имателот на возилото е должен да го плати надоместокот во рок од 30 дена од денот на набавувањето на возилото.

III

Имателот на запрежното возило е должен да го пријави за регистрација возилото во рок од 30 дена од денот на уплатувањето на надоместокот.

Регистрацијата на запрежни возила ја врши органот на управата на општинскиот народен одбор што ќе го определи народниот одбор на општината.

Органот надлежен за регистрација води евиденција на запрежните возила на подрачјето на општината по врста на возила и нивни иматели, како и за навременото уплатување на надоместокот.

IV

По исклучок од одредбата на став 2 од точка II на оваа одлука, имателите на запрежни возила се должни надоместокот за 1962 година да го уплатат најдоцна до 30-VI-1962 година.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1-I-1962 година.

Бр. 09-908/1
3 мај 1962 година
Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

58.

На основа член 139 став 3 и член 140 став 2 од Законот за високото школство во НР Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61), по предлог на советите на вишите школи и педагошките академии, Советот за просвета на Народна Република Македонија донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНАТА ШКОЛСКА СПРЕМА И ПРАКСА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОВЕРУВАЊЕТО НА ЗНАЕЊАТА И СПОСОБНО- СТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ВИШИТЕ ШКОЛИ И ПЕДАГОШКИТЕ АКАДЕМИИ

Член 1

За студенти на вишите школи и педагошки академии имаат право да се запишат граѓаните кои имаат соодветна школска спрема утврдена со овој правилник.

Во вишите школи и педагошките академии се запишуваат и граѓаните без соодветна школска спрема, повозрасни од 18 години, ако имаат соодветна работна пракса и искуство утврдени со овој правилник и ако по пат на приемен испит според одредбите на овој правилник покажат дека владеат со основните знаења и дека имаат способност да можат успешно да ја следат наставата на вишата школа односно педагошката академија.

Член 2

Како соодветна школска спрема за запишување на одделни виши школи и педагошки академии се смета завршена една од следните школи:

1. За виши економски школи

гимназија или на неа рамно стручно училиште од економски, комерцијален, финансиски, туристичко-угостителски, сообраќаен, поштенски и поморски смер;

2. За виша управна школа

гимназија или на неа рамно стручно училиште од управен, административен, економски, финансиски и социјален смер;

3. За виша школа за социјални работници

гимназија или на неа рамно стручно училиште од социјален, медицински, економски и управен смер, како и учителска или на неа соодветна школа за наставен кадар;

4. За виши земјоделски школи

гимназија или на неа рамно стручно училиште од земјоделски, шумарски, дрвопреработувачки, шумско-експлоатациони, тутунски, ветеринарен, земјоделско-машински, лозарски, овоштарски, винарски, мелиоративен и рибарски смер;

5. За педагошки академии**а) за отсекоот за одделенска настава:**

гимназија и учителска школа или на неа рамна соодветна школа за наставен кадар;

б) за групите македонски и српскохрватски јазик

гимназија, учителска или на неа соодветна школа за наставен кадар и стручно училиште рамно на гимназија од библиотекарски, балетски, театарски и социјален смер;

в) за групите странски јазици

гимназија, учителска школа или на неа соодветна школа за наставен кадар и стручно училиште рамно на гимназија во кое се изучувал странскиот јазик што кандидатот го избрал за студирање;

г) за групата историја и географија

гимназија, учителска школа или на неа соодветна школа за наставен кадар и стручно училиште рамно на гимназија од економски, сообраќаен, туристичко-угостителски, поморски и социјален смер;

д) за групите биологија — хемија

гимназија, учителска или на неа соодветна школа за наставен кадар и стручно училиште рамно на гимназија во кое се изучувале предметите биологија и хемија.

е) за групата биологија — физика

гимназија, учителска или на неа рамна школа за наставен кадар и стручно училиште рамно на гимназија во кое се изучувале предметите биологија и физика;

е) за групите математика-физика, физика-хемија и општотехничко воспитување

гимназија, учителска или на неа соодветна школа за наставен кадар и стручни училишта рамни на гимназија од машински, електро, градежен, текстилен, геолошко-рударски, хидро-технички и архитектонски смер;

ж) за групата музичко воспитување

гимназија и музичко училиште рамно на гимназија;

з) за групата ликовно воспитување

гимназија и училиште за применета уметност рамно на гимназија.

Член 3

Како соодветна школска спрема во смисла на претходниот член на овој правилник се сметаат и воените училишта определени согласно прописите од член 141 на Законот за високото školство.

Член 4

Лицата што завршиле стручно училиште рамно на гимназија кое не е соодветно за вишата школа односно педагошка академија на која сакаат да се запишат или завршиле стручно училиште во траење од најмалку три години кое нема ранг на завршена гимназија, а за запишување во него е барано како претходна спрема најмалку завршено основно училиште во осумгодишно траење или на него рамно училиште можат да се запишат на виша школа односно педагошка академија ако положат посебен испит за проверување на претходните знаења по одделни дисциплини што се изучуваат на вишата школа односно педагошка академија. По кои дисциплини ќе се врши проверувањето на претходните знаења одлучува за секој конкретен случај комисијата од член 6 на овој правилник.

Член 5

Лицата без школска спрема пропишана со чл. 2—4 на овој правилник кои се повозрасни од 18 години можат да се запишат на вишите школи односно педагошките академии ако поминале најмалку три години соодветна работна пракса и ако положат приемен испит.

Како соодветна работна пракса во смисла на претходниот став се смета праксата помината на работите од струките за кои подготвуваат кадри соодветните стручни училишта од член 2 и 3 на овој правилник.

Член 6

Дали пријавените кандидати за упис во вишата школа односно педагошка академија ги исполнуваат условите од член 2—5 од овој правилник утврдува посебна комисија за упис. Комисијата се состои од претседател и 4 члена кои од редот на наставниците на вишата школа односно педагошка академија ги именува советот на школата односно академијата. Секретар на комисијата е секретарот на школата односно академијата.

Против решението на комисијата од претходниот став може да се изјави приговор до советот на школата односно академијата во рок од 15 дена од соопштување на решението.

Член 7

Приемниот испит од ставот 1 на чл. 5 од овој правилник се полага по предметите:

1. На вишите економски школи

- а) мајчин јазик
- б) математика
- в) географија
- г) историја

2. На виша управна школа

- а) мајчин јазик
- б) историја
- в) географија

- г) основи на државното уредување на ФНРЈ
- д) основи на историскиот материјализам

3. На виша школа за социјални работници

- а) мајчин јазик
- б) историја
- в) географија
- г) математика
- д) основи на политичката економија со основи на социологијата

4. На виши земјоделски школи

- а) мајчин јазик
- б) математика
- в) физика
- г) хемија
- д) биологија

5. На педагошки академии

- а) мајчин јазик — за сите групи
- б) филозофија со социологија, психологија и логика — за сите групи;
- в) историја на литературата — само за отсеког за одделенска настава и групите македонски јазик, српскохрватски јазик и шиптарски јазик;
- г) теорија на литературата — само за групите македонски јазик, српскохрватски јазик и шиптарски јазик;
- д) македонски јазик — само за отсеког за одделенска настава и за групите македонски јазик, српскохрватски јазик, шиптарски јазик, руски јазик, француски јазик и англиски јазик;
- ѓ) руски јазик — само за групата руски јазик;
- е) француски јазик — само за групата француски јазик;
- ж) англиски јазик — само за групата англиски јазик;
- з) историја — само за групата историја — географија и отсеког за одделенска настава;
- и) географија — само за групата историја — географија и отсеког за одделенска настава;
- ј) биологија — само за групата биологија — хемија и отсеког за одделенска настава;
- к) хемија — само за групата биологија — хемија и физика — хемија;
- л) математика — само за групите математика — физика, општо-техничко образование, хемија — физика и отсеког за одделенска настава;
- љ) физика — само за групата математика — физика, и физика — хемија;
- м) теорија на музичкото воспитување со историја на музиката — само за групата музичко воспитување;
- н) интонација со едногласен диктат — само за групата музичко воспитување;
- њ) цртање — само за групата ликовно воспитување;
- о) историја на уметноста — само за групата ликовно воспитување.

Член 8

Испитот по предметот мајчин јазик се состои од писмена работа и дискусија во врска со обработената тема. Кандидатот кој добил негативна оценка на овој испит се одбива од понатамошното полагање на приемниот испит во тој испитен рок.

Испитот по предметот математика е писмен и устен.

Испитот по предметот македонски јазик, од т. 5/д на претходниот член од овој правилник е само устен, испитите по предметите руски јазик, француски јазик и англиски јазик се писмени и устни, а испитот по цртање е практичен и устен.

Испитите по предметите што не се опфатени со претходните ставови на овој член се само устни.

Член 9

Програмите на градивото по одделни предмети што се полагаат на приемниот испит ги утврдува управата на вишата школа односно педагошка академија во согласност со советот на школата односно академијата.

Член 10

Приемниот испит се полага пред испитна комисија што ја именува директорот на вишата школа односно педагошка академија.

Член 11

Испитната комисија се состои од претседател и два члена од кои едниот е испитувач.

На претседателот и на членовите на испитната комисија и се определуваат заменици.

Претседателот и членовите на испитната комисија и нивните заменици се именуваат од редот на наставниците на вишата школа односно педагошка академија или од редот на други стручни лица.

Член 12

За работата на испитната комисија се води записник.

Член 13

Испитната комисија полноважно работи ако се присутни сите нејзини членови. Кога некој член на испитната комисија е спречен да присуствува на испитот, на негово место веднаш се повикува неговиот заменик.

Испитната комисија одлучува со мнозинство на гласови.

Член 14

Испитувањето на кандидатите на приемниот испит е јавно, но присутните лица што не се членови на испитната комисија не можат на кандидатите да им поставуваат прашања ниту било како да влијаат на текот на испитот.

Претседателот на испитната комисија ќе ги отстрани лицата од претходниот став што пречат на нормалниот тек на испитот.

Член 15

Приемниот испит се полага во три испитни рока годишно: февруарски, јунски и септемврски.

Распоредот на полагањето на приемниот испит го утврдува директорот на вишата школа односно педагошка академија.

Член 16

Приемниот испит се полага по предмети.

Приемен испит по одделен предмет кандидатот може да полага најмногу два пати. Ако кандидатот и по втор пат добие негативна оценка по одделен предмет му се нишлат позитивните оценки по другите предмети и губи право на понатамошно полагање приемен испит на вишата школа односно отсеког или групата на педагошката академија на која го полагал испитот.

Член 17

За полагање приемен испит кандидатот поднесува пријава до вишата школа односно педагошката академија во рокот што ќе го одреди директорот на школата односно академијата.

Во пријавата кандидатот, покрај другото, ги наведува предметите што сака да ги полага во испитниот рок за кој се пријавува.

Член 18

Кон пријавата за првото полагање на приемниот испит кандидатот прилага: извод од матичната книга на родените и уверение за поминатата соодветна работна пракса (чл. 5 од овој правилник).

Член 19

Кандидатот може да се откаже од приемниот испит што го пријавил до почетокот на испитот и тогаш се смета дека не се пријавил за испит.

Ако кандидатот кој го започнал полагањето на испитот по одделен предмет неоправдано се откаже од натамошно полагање, се смета дека не го положил испитот по тој предмет.

Оправданоста на откажувањето од претходниот став ја цени испитната комисија.

Член 20

Во првиот испитен рок во кој кандидатот се пријавил за полагање приемен испит најпрво го полага испитот по мајчин јазик.

Член 21

По предметите по кои според одредбите на чл. 7 од овој правилник се полага писмен односно практичен испит, темата односно задачата за овој испит ја определува испитната комисија непосредно пред почетокот на испитот.

За писмена односно практична задача се даваат три теми од кои кандидатот избира и изработува една.

Изработувањето на писмената односно практичната задача трае пет часа

Преку писмената задача се проверува општата култура и писменоста на кандидатот.

Писмената односно практичната задача ја прегледуваат сите членови на испитната комисија и ставаат оценка за нејзиниот квалитет со подобно образложение.

Член 22

На устниот испит членот испитувач и другите членови на испитната комисија со непосредни прашања ги проверуваат знаењата на кандидатот од областа на предметот по кој полага испит според пропишаната програма.

Устното испитување на кандидатот трае најмногу 45 минути.

Член 23

Успехот на приемниот испит се оценува со оценки: одличен (5), многу добар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1). Оценката недоволен (1) е негативна а другите оценки се позитивни.

Кога на приемниот испит по ист предмет се полага и писмен односно практичен испит, кандидатот се оценува со една оценка.

Член 24

Резултатот од приемниот испит на кандидатите им го соопштува претседателот во присуство на сите членови на испитната комисија.

Член 25

Против неправилностите во спроведувањето на приемниот испит и во работата на испитната комисија е допуштен приговор. Приговорот се поднесува до директорот на вишата школа односно педагошката академија во рок од 24 часа по соопштувањето на резултатот од испитот.

Против оценката дадена на приемниот испит не е допуштена жалба ниту приговор.

Член 26

Одредбите на овој правилник за текот на приемниот испит сходно се применуваат и на текот на испитот за проверување на знаењата (чл. 4).

Член 27

На кандидатот што го положил приемниот испит односно испитот за проверување на знаење по сите пропишани предмети вишата школа односно педагошката академија му издава уверение за положениот испит во кое покрај другото се наведуваат предметите што ги полагал на испитот и успехот што го постигнал по секој предмет.

Член 28

На основа уверението од претходниот член и другите документи потребни за запишување, вишата школа односно педагошката академија го запишува кандидатот за студент на школата односно академијата, ако ги исполнува и другите пропишани услови за запишување во школата односно академијата.

Член 29

На претседателот и на членовите на испитните комисији за полагање приемен испит за работата во комисијата им припаѓа хонорар според постојните прописи.

Член 30

Секретарот на Советот за просвета на НРМ по истрсба издава поблиски упатства за применување на овој правилник.

Член 31

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 01-712/1

Претседател

4 мај 1962 година на Советот за просвета на НРМ,

Скопје

Петар Здравковски, с. р.

Опасен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-17424/2-1961 од 7 март 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Нагарновец Александар, роден на ден 6 септември 1932 година во гр. Радовиш, Штипска околина, од татко Нагарновец Благој и мајка Ванџа, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Крстев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

(140)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-25987/1-1961 од 6 јануари 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Митева Тодорка, родена на 22 февруари 1931 година во с. Турско Рудари, Штипска околина, од татко Дане и мајка Ангелина, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Кимова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (142)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-25986/1-1961 од 5 јануари 1962 година, ја одобри промената на личното име на Митев Никола, роден на 14 септември 1927 година во с. Маричино, Штипска околина, од татко Ѓорѓи и мајка Солунка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Кимов Коле**.

Промената се протегнува и на малолетната му ќерка Коцка, родена на 13 мај 1959 година во Штип.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (143)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7957/1 од 13 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Јакимовски Васил, роден на ден 18 декември 1936 година во село Дубровница, Кумановска околина, од татко Јакимовски Славе и мајка Стојанка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Стеван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (145)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4557/2 од 12 април 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Зејнули Нури, роден на 16 јули 1931 година во с. Речане, Тетовска околина, од татко Рецеп и мајка Муслиме и Зејнули Царије, родена на 10 март 1933 година во с. Речане, Тетовска околина, од татко Сабит и мајка Хајрије, така што во иднина фамилијарното име на двајцата ќе им гласи **Мустафи**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (146)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8031/1 од 16 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Станков Прокопије, роден на ден 5 јули 1933 година во с. Стиник, Штипска околина, од татко Стошков Петар и мајка Ѓурѓа, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Панчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (147)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8238/1 од 25 април 1962 година, ја одобри промената на личното име Органџиев Иван, роден на ден 3 март 1942 година во с. Сикирник, Штипска околина, од татко Органџиев Стефан и мајка Лимба, така што во иднина личното име ќе му гласи **Велешанов Ванчо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (149)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2С32/1 од 10 април 1962 година, ја одобри промената на личното име на Ѓорѓиевски Јован, роден на ден 16 декември 1939 година во село Турново, Штипска околина, од татко Ѓоцевски Наке и мајка Македонка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ѓоцев Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (150)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, ред. бр. 680, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ѓоко Николов Арнаутовски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓоко Николов Арнаутовски. (127)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, ред. бр. 682, свеска II занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Анета Ѓоргова Кафтањска, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анета Ѓоргова Кафтањска. (132)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 06-2789 од 13-IX-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, ред. бр. 50, свеска 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Амед Амедов Зуберов, со седиште во с. Тополница, место звано „Тополничка река“. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Амед Амедов Зуберов. (133)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Битола бр. 06-4436 од 14-VII-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 889, ред. бр. 116, свеска V, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер Јелица Милоје Станковиќ, со седиште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 115. Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски услуги за жени.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јелица Милоје Станковиќ. (136)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 14822/1 од 15-IX-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 9, рег. бр. 86, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Перо Петрушевски, со седиште во Скопје, ул. „Орце Николов“ бр. 48. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Петрушевски. (138)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-4373/61 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 351, рег. бр. 351, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар, Петар Димков Тодоровски, со седиште во Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 193. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови влечки и патики.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Димков Тодоровски. (142)

Врз основа од дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3073/61 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 348, рег. бр. 348, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ѓорѓи Јованов Спиркоски, со седиште во Прилеп, ул. „Цветан Димов“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Јованов Спиркоски. (143)

Врз основа од дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3666/61 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 350, рег. бр. 350, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Благоја Милањов Момироски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 45. Предмет на работењето на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благоја Миланов Момироски. (144)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-3569/61 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 349, рег. бр. 349, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар Трајче Николов Секулоски, со седиште во Прилеп, ул. „Браќа Шемкоски“ бр. 65. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови влечки и патики.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Николов Секулоски. (145)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-8131 од 5-X-1961 година, а запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229, рег. бр. 229, свеска I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Делчо П. Мелов,

со седиште во Кавадарци, ул. „Гоце Делчев“ бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Делчо П. Мелов. (146)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-5159/1 од 30-IX-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Јован Тодоров Анастасов, со седиште во с. Зрновци. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Тодоров Анастасов. (147)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 13598/1 од 5-IX-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на стр. 9, рег. бр. 85, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Јован Јовановски, со седиште во Скопје, ул. „350“ бр. 37а. Предмет на работењето на дуќанот е: дрвопреработувачки услуги — столарски.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован П. Јовановски. (148)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 06-4482/1 од 29-IX-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 890, рег. бр. 116, свеска V, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Милан Андонов Гелевски, со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов“ бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Андонов Гелевски. (149)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 06-3688 од 2-X-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 891, рег. бр. 117, свеска V, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Милан Вангелов Тодоров, со седиште во Битола, ул. „Скопје“ бр. 8. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан Вангелов Тодоров. (150)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 683, свеска II, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Илија Љубомиров Пачемски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Љубомиров Пачемски. (151)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 06-4286/1 од 2-X-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 892, рег. бр. 117, свеска V, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Пандо Андонов Цветановски, со седиште во Битола, ул. „Македонија“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пандо Андонов Цветановски. (153)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-6505 од 7-XI-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, ред. бр. 507, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Сулејман Исмаилов Матњани, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 115. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулејман Исмаилов Матњани. (155)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-6849 од 7-XI-1961 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, ред. бр. 506, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Феим Хасан Хасани, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 83. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феим Хасан Хасани. (156)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 37 од Законот за јавните службеници, Конкурсната комисија на Републичкиот завод за физичка култура,

распишува

КОНКУРС

за прием службеник на работното место

РЕФЕРЕНТ во Републичкиот завод
за физичка култура

УСЛОВИ: висока или виша стручна спрема во областа на физичката култура и најмалку 3 години практика во оваа област.

Приоритет имаат кандидатите што поблиску го познаваат подрачјето на рекреацијата и масовната физичка култура.

Плата по Законот за јавните службеници. На стап на работа од 1 септември 1962 година.

Молбите да се достават до Конкурсната комисија на Заводот — Градски стадион — Скопје, пошт. фах 455.

Рок на траењето на конкурсот е до 1 јули 1962 година. (708)

КЛИНИКАТА ЗА НЕРВНИ БОЛЕСТИ И ПСИХИЈАТРИЈА — СКОПЈЕ

распишува

КОНКУРС

за двајца лекари на специјализација
по неуропсихијатрија

Услови: Да ги исполнува сите услови за право на специјализација. (705)

ТРГОВСКАТА КОМОРА ЗА СКОПСКА ОКОЛИЈА

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за исполнување на упразнетите работни места на наставниот кадар при Трговскиот училищен центар — Скопје и тоа:

1. Професор по предметот Познавање на стоката;
2. Професор по предметот Организација и техника на продавањето на стоката;
3. Стручен учител по предметот Физичко воспитување и
4. Стручен учител по предметот Аранжирање.

УСЛОВИ:

Под 1 — економски факултет или филозофски факултет — отсек хемија, под 2 — економски факултет или виша економска школа, под 3 — средно фискултурно училиште и под 4 — средно училиште за применета уметност или висококвалификуван трговски работник во структурата аранжер.

Кандидатите поднесуваат молби до Училишниот одбор при Центарот, како и сите други потребни документи.

Молбите се поднесуваат до 30. VI. 1962 год. (647)

Факултетскиот совет на Природно-математичкиот факултет — Скопје

распишува

КОНКУРС

— за еден наставник (предавач, доцент, вонреден, или редовен професор) по предметот Екологија на растенијата;

— за по еден асистент во Ботаничкиот и Зоолошкиот институт на Катедрата по биологија;

— за преизбор на двајца асистенти на Катедрата по хемија;

— за еден научен соработник при Хидробиолошкиот завод — Охрид.

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, до колку ги има, во еден при-

мирок таксирани, како и потребните документи според член 31 од Законот за јавните службеници) се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот.

Рок за поднесувањето на пријавите е 30 дена по објавувањето на конкурсот, односно до пополнувањето на местата. (706)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Горче Петров

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место — референт I или II група по општенароден имот во Одделението за стопанство во Народниот одбор на општината Горче Петров

Услови:

1. Кандидатот да има завршено правен факултет или виша управна школа, со или без практика;

2. Основната плата е обезбедена според Законот за јавните службеници, а полагајната по Одлуката за распределба на полагајните плати.

Молбите со сите документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Горче Петров.

Конкурсот трае до пополнувањето на работното место. (645)

Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Битолска околина

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место Управител на Народниот музеј — Битола

УСЛОВИ:

Завршен филозовски факултет — отсек етнолошки, археолошки, историја на уметноста и историја.

Кандидатите што ќе конкурираат за упразнетото место треба да имаат стручна работна способност од областа на науката и културата со најмалку работен стаж од 5 години.

Предност имаат лицата што работеле во музеите.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на неговото објавување. Во колку работното место не се пополни до определениот рок, конкурсот останува отворен до пополнувањето.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и документите по чл. 31 од ЗЈС да се достават до Комисијата на Одборот. (646)

Врз основа на чл. 33 од Законот за јавните службеници, Конкурсна комисија на Околинскиот завод за социјално осигурување во Охрид.

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните службенички места:

I. Во Околинскиот завод за социјално осигурување — Охрид

1. Референт по регресната служба и

2. Лекар-советник

УСЛОВИ:

За службеничкото место под т. 1 — кандидатот треба да има завршено правен факултет и положен стручен испит за звањето референт од I врста.

За службеничкото место под т. 2 — кандидатот треба да има завршено медицински факултет и над 5 години лекарска практика.

Молбите правилно таксирани со приложените потребни документи за засновање на службенички однос по чл. 31 од ЗЈС и биографија да се достават на адреса: Околински завод за социјално осигурување во Охрид (Конкурсна комисија).

Рок за доставување на молбите е 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Плата по Законот за јавните службеници, а полагајна плата по Одлуката на овој Завод.

Конкурсот е во важност до пополнувањето на работните места. (709)

РАДИО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за лектори

Услови: Кандидатите треба да имаат завршено филозовски факултет — група македонски јазик и добро да го познаваат литературниот јазик.

Конкурсот трае до 15 дена по објавувањето во „Службен весник на НРМ“.

Молбите, таксирани со 50 дин. таксена марка и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се поднесуваат во секретаријатот на Радио Скопје секој ден од 7 до 14 часот.

Подробни информации за конкурсот заинтересирани можат да добијат во лекторската служба на Радио Скопје секој ден од 10 до 12 часот.

(711)

СОДРЖИНА

	Страна
57. Одлука за висината на надоместокот за друмски запрежни возила — — — —	213
58. Правилник за утврдување соодветната школска спрема и пракса и за начинот на проверувањето на знаењата и способноста на кандидатите за запишување во вишите школи и педагошките академии — — —	213